

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма АД с.Смојмирово Берово

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31 декември 2024 со
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Maj 2025

СОДРЖИНА

	Стр.
Извештај на независниот ревизор.....	3
Извештај за сеопфатна добивка.....	5
Извештај за финансиска состојба.....	6
Извештај за промени на главнината.....	7
Извештај за парични текови.....	8
Белешки кон финансиските извештаи.....	9
Прилог 1 Годишен извештај за 2024 година	
Прилог 2 Годишна сметка за 2024 година	



ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП

Вера Јоциќ 21/4,1000 Скопје
тел+389(0)2 2779 301
моб +389 76 424 199

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и менаџментот на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово (во понатамошниот текст „Друштвото“), што се состојат од Извештајот за финансиска состојба за годината што завршува на 31 декември 2024 година, Извештајот за сеопфатна добивка како и Извештајот за промените во главнината и Извештајот за паричните текови, прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки за периодот што завршува тогаш.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија и интерната контрола која што раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр.79 од 11.06.2010 и Законот за ревизија на Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи реално и објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово за годината што завршува на 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови и промените во главнината за периодот што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

(продолжува)



ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП

Вера Јоциќ 21/4, 1000 Скопје

тел+389(0)2 2779 301

моб +389 76 424 199

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)

До акционерите и менаџментот на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово

Обрнување на внимание

Ние обрнуваме внимание на Белешка 19 кон финансиски извештаи во однос на вредноста на запишаниот уплатен капитал според Централен регистар на Република Северна Македонија на 31 декември 2024 година и евидентиран во книговодствената евиденција на Друштвото во износ од 820 илјади евра, е повисок од вкупниот номинален капитал евидентиран во акционерската книга на Друштвото за 18 илјади евра. Нашето мислење не е модификувано во однос на ова прашање.

Други прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година се ревидирани од друг ревизор кој изразил мислење без резерва на тие финансиски извештаи.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашите постапки во однос на годишниот извештај за работа се извршени во согласност со MPC 720 и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај за работење се конзистентни со годишната сметка и со ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 13.05.2025

М-р Валентина Трпчевска

Овластен ревизор



ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП

Скопје

М-р Валентина Трпчевска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2024
(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи			
Приходи од продажба	6	276.214	259.806
Останати приходи	7	21.962	23.698
Вкупно оперативни приходи		298.176	283.504
Расходи			
Промена на вредност на залихите		(1.802)	2.538
Потрошени материјали и енергија	8	(161.086)	(180.757)
Трошоци за вработени	9	(33.655)	(28.689)
Амортизација	13	(8.252)	(7.894)
Останати деловни расходи	10	(16.370)	(14.283)
Вкупно оперативни трошоци		(221.165)	(229.085)
Добивка од оперативно работење		77.011	54.419
Нето приходи (расходи) од финансирање	11	804	36
Добивка пред оданочување		77.815	54.455
Данок на добивка	12	(7.319)	(5.128)
Нето добивка за годината		70.496	49.327
Останата сеопфатна добивка		0	0
Вкупна сеопфатна добивка за годината		70.496	49.327
Заработка по удел(во денари)	19	4.398	3.077

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи се прифатени и одобрени од страна на раководството на Друштвото па
28.02.2025 година и потпишани во негово име од

Извршен директор
Илија Треновски

Овластен сметководител
Горица Чукарска



Handwritten signature of Горица Чукарска in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2024
(во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства	13	9	9
Недвижности постројки и опрема	13	66.081	70.497
Вкупно нетековни средства		66.090	70.506
<i>Тековни средства</i>			
Залихи	14	75.863	77.744
Побарувања од купувачи	15	69.714	31.867
Останати тековни средства и АВР	16	449	667
Пари и парични еквиваленти	17	53.093	53.623
Вкупно тековни средства		199.119	163.901
ВКУПНО СРЕДСТВА		265.209	234.407
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
<i>ГЛАВНИНА</i>			
Уплатен капитал	18	50.406	50.406
Законски резерви		10.568	8.102
Останати резерви		60.009	55.168
Акумулирана добивка		68.212	66.192
Добивка за годината		70.496	49.327
Вкупна сопственичка главнина		259.691	229.195
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	20	2.773	1.909
Останати обврски и ПВР	21	2.745	3.303
Вкупно тековни обврски		5.518	5.212
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		265.209	234.407

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината која завршува на 31 декември 2024
(Во илјади денари)

	Уплатен капитал	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
2023					
<i>Состојба на 1 јануари 2023</i>	50.406	6.873	51.823	90.766	199.868
Распределба на добивката	-	1.229	3.345	(4.574)	-
Враќање на реинвестирана добивка	-	-	-	-	-
Распределба на дивиденди и награди	-	-	-	(20.000)	(20.000)
Добивка за годината	-	-	-	49.327	49.327
<i>Состојба на 31 декември 2023</i>	50.406	8.102	55.168	115.519	229.195
2024					
<i>Состојба на 1 јануари 2024</i>	50.406	8.102	55.168	115.519	229.195
<i>Сеопфатна добивка</i>					
Распределба на добивката	-	2.466	4.841	(7.308)	-
Враќање на реинвестирана добивка	-	-	-	-	-
Распределба на дивиденди и награди	-	-	-	(40.000)	(40.000)
Добивка за годината	-	-	-	70.496	70.496
<i>Состојба на 31 декември 2024</i>	50.406	10.568	60.009	138.707	259.691

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

за годината која завршува на 31 декември 2024
(во илјади денари)

	31 декември 2024	31 декември 2023
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	77.815	54.455
Исправка за:		
Амортизација	8.252	7.894
Приходи/Расходи по основ на камати	(804)	(36)
Отпис на побарувања	0	19
	85.263	62.332
Намалување (зголемување) на побарувања од купувачите	(37.847)	(126)
Намалување (зголемување) на останати побарувања	218	4.462
(Зголемување) / намалување на обврски кон добавувачи	864	(10.979)
(Зголемување) / намалување на останати обврски	(140)	138
Зголемување на залихите	1.881	22.524
Отпис на побарувања	0	(19)
Платени камати	804	36
Платен данок на добивка	(7.737)	(2.378)
Нето приливи од оперативни активности	43.306	75.990
Парични текови од инвестициони активности		
Одливи за набавка на опрема и нематеријални средства	(9.629)	(11.782)
Нето приливи од продажба	5.793	4.666
Нето одливи за инвестициони активности	(3.836)	(7.116)
Парични текови од финансиски активности		
Приливи од кредити, нето		
Дивиденди	(40.000)	(20.000)
Нето приливи од / (одливи за) финансиски активности	(40.000)	(20.000)
Нето (намалување) зголемување на пари и парични еквиваленти	(530)	48.874
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари	53.623	4.749
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	53.093	53.623

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово (во понатамошниот текст Друштвото) акционерско друштво регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија во Скопје на 19 ноември 1997 година. Сопружници на Друштвото се: 4 физички лица, кои заедно поседуваат 15,89% од сопственоста и едно правно лице, Свињарска фарма Делмес ДОО Берово, кое поседува 84,11 % од сопственоста на Друштвото.

Извршен директор на Друштвото без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Илија Треновски од Берово.

Органи на управување на Друштвото се Собрание на акционери и Одбор на директори.

Основна дејност на Друштвото е 01.46- Одгледување на свињи.

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2024 година е 40 вработени (31 декември 2023: 42).

Друштвото има регистрирано и една подружница:

- ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово Подружница број ЕДЕН – Ветеринарна служба на одгледувалиште с.Смојмирово Берово со адреса на ул. Маршал Тито бр.82 Берово, со шифра на основна дејност 75.00-Ветеринарни дејности. Овластено лице на подружницата е Дарко Буровски од Берово.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/20 и 215/21) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

На 3 април 2024 објавен е нов Правилникот за водење сметководство (издаден во Службен весник на РМ бр. 75/24) каде што беа објавени ажурираните МСФИ, КТМФИ, и ПКТ како и МСФИ, КТМФИ, и ПКТ за кои погоре е наведено дека не беа издадени со постоечкиот Правилник за водење сметководство. Новиот Правилник за водење на сметководство ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 освен Меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување кој ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година, и Меѓународниот стандард за финансиско известување 9 Финансиски инструменти кој ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2025 година.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствениите прописи на Република Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на единечните финансиски извештаи на Друштвото, подготвените единечни финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник" бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година. Позициите во финансиските извештаи се изразени во илјади денари. Денарот (МКД) претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции извршени во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Отворените ставки на средства и обврски изразени во валута различна од официјалната се искажани во МКД, употребувајќи го официјалниот курс на НБРМ за соодветната валута на денот на трансакцијата.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи од продажба

Приходите од продажба на производи се признаваат кога на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите, Друштвото не задржува ниту контрола над производите, ниту трајно управување со истите, износот на приходите може да се измери, кога е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат и трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Приходите од услуги се признаваат во Билансот на успех до степенот на завршеност на услугите на денот на билансот, а тој се одредува според евиденцијата за извршена работа.

Приходи од продажба на производи, стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти.

3.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката и загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

3.3 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.3.1 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.3.2 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како безвредното.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и загубата.

3.3.3 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

3.3.4 Обврски за кредити

Обврските за кредити првично се мерат по објективната вредност за добиениот надомест, нето од трансакциските трошоци. Кредитите последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Пресметката на амортизираната вредност ги вклучува трошоците за заем и позајмување и попустите дадени за отплата на кредитот. Приходите и расходите се признаваат во извештај на сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, но и при амортизација на кредитите.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Недвижности и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка (Оддел 17 од МСФИ и МСС за МСЕ) намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од опремата:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Градежни објекти	2.5%	2.5%
Компјутери	25%	25%
Транспортни средства и опрема	10%-20%	10%-20%
Мебел и деловен инвентар	10%	10%

Кога средствата кои се предмет на амортизација се ставаат во употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се искнижуваат од соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби остварени со отуѓувањата се евидентираат како останати приходи или деловни расходи, соодветно. Состојбите со основното стадо, свињи е предмет на усогласување еднаш месечно при состојбата се сведува на неговиот надоместив износ.

3.4.1 Биолошки средства

Биолошките средства се искажани по пазарна вредност намалени за трошоците за продажба. Трошоците за продажба ги вклучуваат сите трошоци потребни за реализација на средствата, освен транспортните и други трошоци потребни да се донесе средството на пазар.

Друштвото искажува биолошко средство – Основно стадо.

Основното стадо е прикажано по пазарна вредност која се темели на пазарната цена на стадото според значајни особини: старост, репродуктивни и генетски особини.

3.5 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност на залихите ги содржи сите трошоци на набавката, трошоците на конверзија, како и сите други трошоци кои настануваат со цел залихите да се доведат на сегашна локација и состојба. Трошоците на набавка на залихите ги содржат набавната цена, увозните давачки и други неповратни даноци од страна на даночните власти, трошоците за транспорт, манипулација, како и сите други трошоци кои директно придонесуваат при добивање на готови производи, материјали и услуги. Рабатите и ценовните попусти, како и други слични одбитни ставки се одземаат при утврдување на набавната вредност. Набавките на залихи искажани во странска валута се признаваат преку примена на девизниот курс на денот на трансакцијата.

Залихите на сировини и материјали се евидентираат по набавна вредност со вклучување на сите трошоци при набавка ослободени од добиени попусти и рабати.

Залихата и расходите на продадените готови производи, полупроизводи и недовршено производство се води по цена на чинење.

Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.

Друштвото го применува методот на просечни цени за сите видови на залихи

3.6 Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во Билансот на успех на Друштвото

Тековниот данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2024 и 2023 година, Друштвото го извршува согласно Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.6 Данок на добивка (тековен и одложен)

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

3.7 Користи за вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користа.

Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечна исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

3.8 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзан субјект во 2024 година е матичната компанија Свињарска фарма Делмес ДОО Берово.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобро можни процени и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување.

Корисен век на средствата

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Обезвреднување на финансиските средства

Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите кои се користат при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното ниво на евидентираниите резервации за загуби поради оштетување.

5. ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ТРАНСАКЦИИ

Финансиски извештаи на 31 декември 2024 година се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи според принципот на континуитет и дека истото ќе продолжи со својата работа во предвидлива иднина.

Макроекономските услови во кои Друштвото ќе ја остварува својата активност во текот на 2025 година се условени од продолжените геополитички тензии од конфликтот и воените жаришта во светот, можното продлабочувањето на енергетската криза, бавното постпандемично закрепнување, како и домашните политички случувања. Ваквиот амбиент неповолно делува врз изгледите за раст на домашната економија. Раководството на Друштвото анализираше дали постојат настани кои што може да иницираат обезвреднување на средствата. До датумот на одобрување на овие финансиски извештаи не се идентификувани вакви настани.

Во моментот на издавање на овие финансиски извештаи е тешко да се процени понатамошното влијание врз работењето на Друштвото. Затоа, Друштвото изврши проценка дека ќе биде способно да го продолжи своето работење според принципот на континуитет. До датумот на ревидираните финансиски извештаи, Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат. Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирано на одржување на квалитетот на производите и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите, ефикасно управување со трошоците, унапредување на доброто корпоративно управување и на практиките за одржлив развој.

Друштвото, во текот на 2024 година во услови на геополитички тензии, енергетска криза, зголемување на цените на репроматеријалите, на трошоците на вработените и превземните инвестиции, ја заврши деловната 2024 година со позитивен резултат, остварувајќи нето добивка во износ од 70.496 илјади денари.

Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Приходи од продажба на готови производи во земјава	271.211	254.602
Приходи од продажба на услуги во земјава	332	284
Приходи од продажба на сопствени производи	4.671	4.920
Вкупно:	<u>276.214</u>	<u>259.806</u>

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Приходи од продажба на биолошки средства	6.766	5.560
Приходи од добиени субвенции	15.194	18.138
Останати приходи	2	-
Вкупно:	<u>21.962</u>	<u>23.698</u>

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Потрошени сировини и материјали	149.923	170.403
Потрошена електрична енергија	10.756	10.101
Отпис на алат	407	253
Вкупно:	<u>161.086</u>	<u>180.757</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Нето плата	20.592	17.358
Придонеси и даноци од плата	10.476	8.743
Останати трошоци на вработени	2.587	2.588
Вкупно:	33.655	28.689

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Транспортни услуги	49	47
Комуникациски услуги	142	113
Трошоци за одржување	693	513
Наем	1.337	1.367
Комунални услуги	42	41
Производни услуги	3.311	2.858
Надомест за членови на УО и НО	780	780
Репрезентација	239	147
Премии за осигурување	254	265
Донации и спонзорства	139	60
Банкарски провизии	175	98
Интелектуални услуги	267	849
Даноци и др.давачки кои не зависат од резултатот	152	324
Користење лиценца	1.019	863
Отпис на побарувања	-	19
Вредносно усогласување на биолошки средства	5.274	4.666
Кало растур кршење и расипување	478	204
Останати трошоци	2.019	1.069
Вкупно:	16.370	14.283

11. ПРИХОДИ(РАСХОДИ) ОД КАМАТИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Приходи од камати	804	36
Расходи од камати	-	-
Вкупно:	804	36

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија по стапка од 10% на основа која представува остварената добивка пред оданочување, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби. пресметаниот данок од добивка за 2024 година изнесува 7.319 илјади денари, додека за 2023 година изнесува 5.128 илјади денари.

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на опремата во 2024 година и 2023 година е како што следи

	Нематеријални средства	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Биолошки средства	Инвестиции во тек	Во илјади денари
							Вкупно
Набавна вредност							
Состојба, 1 јануари 2023	9	709	92.385	70.219	12.430	964	176.716
Набавки	-	-	3.799	2.233	5.750	-	11.782
Продајби	-	-	-	-	(4.666)	-	(4.666)
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-	-	0
Состојба, 31 декември 2023	9	709	96.184	72.452	13.514	964	183.832
Состојба, 1 јануари 2024	9	709	96.184	72.452	13.514	964	183.832
Набавки	-	-	4.701	139	4.546	1.107	10.493
Продајби и расходувања	-	(520)	-	(19)	(5.455)	(864)	(6.858)
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2024	9	189	100.885	72.572	12.605	1.207	187.467
Исправка на вредноста							
Состојба, 1 јануари 2023	-	-	52.970	52.462	-	-	105.432
Трошок за годината	-	-	2.339	5.555	-	-	7.894
Намалување	-	-	-	0	-	-	0
Состојба, 31 декември 2023	-	-	55.309	58.017	-	-	113.326
Состојба, 1 јануари 2024	-	-	55.309	58.017	-	-	113.326
Трошок за годината	-	-	2.426	5.644	182	-	8.252
Намалување	-	-	-	(19)	(182)	-	(201)
Состојба, 31 декември 2024	-	-	57.735	63.642	-	-	121.377
Сметководствена вредност, 31 декември 2024	9	189	43.150	8.930	12.605	1.207	66.090
Сметководствена вредност, 31 декември 2023	9	709	40.875	14.435	13.514	964	70.506

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА(продолжение)

Како обезбедување на договор за револвинг кредит со ПроКредит Банка АД Скопје во 2024 година, воспоставена е хипотека врз недвижен имот опишано во ИЛ бр.778 со вкупна површина 11316м2 сопственост на Друштвото и подвижниот имот на Друштвото.

14. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Залихи на сировини и материјали	42.591	42.670
Ситен инвентар	-	-
Залихи на биолошки средства	33.272	35.074
Вкупно:	<u>75.863</u>	<u>77.744</u>

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјава	69.714	31.867
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно:	<u>69.714</u>	<u>31.867</u>

16. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И АВР

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	296	513
Однапред платени трошоци	153	154
Вкупно:	<u>449</u>	<u>667</u>

17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Тековни сметки во банки во денари	53.084	53.616
Благајна во денари	9	7
Вкупно	<u>53.093</u>	<u>53.623</u>

18. УПЛАТЕН КАПИТАЛ

На 31 декември 2024 и 2023 година вкупниот уплатен капитал, запишан во Централниот регистар изнесува 819.601 евра Сопственичката структура на Друштвото на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 е како што следи:

	Во денари		Во %	
	31 декември		31 декември	
	2024	2023	2024	2023
Свињарска фарма Делмес ДОО Берово	13.483	13.483	84,11%	84,11%
Александар Аспровски Берово	169	169	1,05	1,05
Влатко Треновски Берово	540	540	3,37%	3,37%
Илија Треновски Берово	1.616	1.616	10.08%	10.08%
Даниел Черговски Берово	222	222	1,38%	1,38%
	<u>16.030</u>	<u>16.030</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

18. УПЛАТЕН КАПИТАЛ(продолжение)

Акционерскиот капитал е поделен на 16.030 обични акции со номинален износ на една акција од 50 ЕУР, кои гласат на име и со право на глас. Имателите на обични акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото. Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Вредноста на запишаниот уплатен капитал според Централен регистар на Република Северна Македонија на 31 декември 2024 година е идентичен со евидентираните во овие финансиски извештаи во износ од 50.405 илјади денари, а е повисок од вкупниот номинален капитал евидентиран во акционерската книга на друштвото за 18.101евра

Законски резерви:

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

Резерви за реинвестирана добивка

Резерви за реинвестирана добивка се извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во недвижности, постројки и опрема, за проширување на дејноста, освен вложувања кои служат за административни цели. Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката од претходната година (реинвестирана добивка). Доколку Друштвото ги отуѓи средствата со кои се стекнало преку реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициското вложување, го должи данокот кој би го платило кога не би го користело ослободувањето.

19. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции, со пондериран просечен број на обични акции во оптек.

	2024	2023
Добивка за имателите на обични акции	70.495.721	49.326.834
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	16.030	16.030
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	4.398	3.077

20. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Обврски кон добавувачи во земјава	2.773	1.911
Обврски кон добавувачи во странство	-	-
Вкупно:	2.773	1.911

21. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ПВР

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Обврски за данок на добивка	2.745	3.164
Обврски за вработени	-	75
ПВР	-	62
Вкупно:	2.745	3.301

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

22.1 Управување со капитален ризик

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следува:

	31 декември 2024	Во илјади денари 31 декември 2023
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	53.093	53.623
Нето долг	(53.093)	(53.623)
Вкупна главнина	259.691	229.195
	0%	0%

22.2 Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Финансиски средства		
Пари и парични еквиваленти	53.093	77.744
Побарувања од купувачи	69.714	31.867
Останати побарувања	449	667
	123.256	86.157
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи	2.773	1.911
Останати обврски и ПВР	2.745	3.331
Вкупно:	5.518	5.212

22.3 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик) кредитен ризик и ликвидносен ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.4 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Нема промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

22.5 Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти како и од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски валути.

Друштвото ги реализира своите продажби во Република Македонија и побарувањата му се изразени во денари. Во 2024 година курсот на денарот во однос на еврото и доларот беше релативно стабилен. Поради тоа Друштвото во 2024 година не е изложено на девизен ризик. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Република Северна Македонија.

22.6 Управување со каматниот ризик

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува единствено на краткорочните депозити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот.

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Пари и парични еквиваленти	53.093	53.623
- Побарувања од купувачи	69.714	31.867
- останати побарувања	449	667
	<u>123.256</u>	<u>86.157</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски спрема добавувачи	2.773	1.911
- Останати тековни обврски	2.745	3.301
	<u>5.518</u>	<u>5.212</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. Во 2024 година финансиските средства и обврски на Друштвото се некаматносни, Друштвото не е изложено на каматен ризик.

22.7 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
22.7 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани но необезвреднети побарувања	69.714	-	69.714
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>69.714</u>	<u>-</u>	<u>69.714</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2023 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани но необезвреднети побарувања	31.867	-	31.867
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>31.867</u>	<u>-</u>	<u>31.867</u>

Доспеани но необезвреднети побарувања

Старосната структура на доспеаните необезвреднетите побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 е како што следува:

	31 декември 2024	31 декември 2023
до 60 дена	44.579	26.559
Од 61 - 180 дена	13.942	3.575
181 - 365 дена	9.985	-
Над 365 дена	1.208	1.733
	<u>69.714</u>	<u>31.867</u>

22.8 Управување со ликвидносниот ризик

Табели за ликвидносен и каматносен ризик

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	Во илјади денари 31 декември 2024					
	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Со променлива каматна стапка	-	-	-	-	-	-
Некаматносни	5.518	-	-	-	-	5.518
	<u>5.518</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.518</u>

22.8 Управување со ликвидносниот ризик(продолжение)

Табели за ликвидносен и каматносен ризик

	Во илјади денари 31 декември 2023				
	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години
Со променлива каматна стапка	-	-	-	-	-
Некаматносни	5.212	-	-	-	-
	5.212	-	-	-	-
					Вкупно
					5.212

22.09 Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 е како што следува:

	31 декември 2024		Во илјади денари 31 декември 2023	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пари и парични еквиваленти	53.093	53.093	53.623	53.623
Побарувања од купувачи	69.714	69.714	31.867	31.867
Останати побарувања	449	449	667	667
	123.256	123.256	86.157	86.157
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи	2.773	2.773	1.911	1.911
Останати обврски	2.745	2.745	3.301	3.301
	5.518	5.518	5.212	5.212

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансирање на инструментите со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

23. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024 година, не се покренати судски спорови против Друштвото (2023: не се покренати судски постапки). Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото нема покренато судски постапки (2023: нема покренато судски постапки). На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Друштвото од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Гаранции

Со состојба на 31 декември Друштвото нема превземено обврски по гаранции.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2024 година врз основа на Одлука за склучување на голема зделка/зделка со заинтересирани страни Друштвото има склучено Договор за рамковен лимит со ПроКредит Банка АД Скопје во вкупен износ од 2.000.000,00еур, Како обезбедување на договор за револвинг кредит со ПроКредит Банка АД Скопје во 2024 година, воспоставена е хипотека врз недвижен имот опишано во ИЛ бр.778 со вкупна површина 11316м2 сопственост на Друштвото и подвижниот имот на Друштвото (белешка 13).

25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се оние кај кои едно правно лице има значајна контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловни активности, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденувања за поврзани субјекти.

Трансакции со поврзани страни

Салдата и обемот на трансакции со поврзани субјекти со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2024 и 2023 година е како што следи.

	2024	Во илјади денари 2023
Расходи:		
Делмес ДОО Делчево	-	-
Плати и надоместоци на вработени	2.397	2.397
Надоместоци на клучен раководен кадар	780	780

26. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи не се случиле кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за обелоденување во овие финансиски извештаи.

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 се следните:

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
УСД	61,4950	61,4950
ЕУР	58,8807	55,6516

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговски друштва Собранието на акционери на Акционерското Друштво Жито Малеш Свињарска фарма,с.Смојмирово,Берово,со седиште во с.Смојмирово,Берово со ЕМБС5218152,на седницата одржана на 24.06.2025 година ја донесе следната

5.Точка

Разгледување на ревизорскиот извештај за 2024 година и донесување на одлука за негово усвојување.

Претседавачот истакна дека ревизорскиот извештај е изготвен од Верифика Ревизија ТП Скопје е даден како писмен материјал на акционерите од кои се гледа дека друштвото ги запазило сите аспекти на правилно и законито работење согласно законите, годишната сметка е изготвена врз основа на валидни документи и документација согласно закон, па по водената дискусија ревизорскиот извештај го стави на гласање.

Бројачот на гласови констатира дека од 15861 глас: "ЗА" гласеле 15861 "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАН" нема.


Според тоа Собранието со 15861 гласа ЗА против нема , воздржана нема донесе едногласна

ОДЛУКА

Се усвојува ревизорскиот извештај од ревизорската куќа Верифика Ревизија ТП Скопје за Жито Малеш Свињарска фарма АД с.Смојмирово,Берово за 2024 година

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување.

Претседавач на собрание
Даниел Черговски



Берово 24.06.2025 год.

